

MOTOROLA ZN200

Motorola ZN200 има quad-band GSM поддршка со GPRS и EDGE конективност, стерео Bluetooth и USB. Телефонот има камера со резолуција од 2 мегапиксела, без автоматски



фокус и 1,9 инчен дисплеј со резолуција од 176 x 220 пиксели, кој прикажува 262K бои. Вградената меморија изнесува 30MB, а присутен е и слот за мемориска картичка.

NOKIA 3610 FOLD



"Nokia" објави нов модел на преклопување - Nokia 3610 fold. Скромната цена и пристојниот изглед се адутите кои треба да ги привлечат корисниците. Nokia 3610 fold има внатрешен дисплеј со големина од 2 инча и прикажува 262K бои. Телефонот има и надворешен 1,36 инчен дисплеј за приказ на повици, пораки и аналоген часовник. Вградената камера нуди фотографии со резолуција од 1,3 мегапиксели. Nokia 3610 fold има 30MB внатрешна меморија и слот за microSD мемориска картичка со поддршка до 4GB.

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *P-Регистар* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиевото CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање. Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *P-Регистарот*. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно *CD на крајот на 2005 година* со списанието *Репрезент и Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручното списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за **2005** година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневното работење, вочнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансиските, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додатока вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и лавокот на имот. *Специјалното издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за состанување на горниша сметка. *P-Регистарот* е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кои се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

P-Регистарот е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Прописи
- Камати, коефициенти и стапки
- Плати
- Други информации
- Надоместоци
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Курсни листи

P-Регистар на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на интернет ги добивате сите податоци со одмаздено дадена шифра.

Користете ја нашата вебстраница!

ЕДНА ПРЕТПАТА ЗА:

25 СПИСАНИЈА = **МУЛТИМЕДИЈАЛЕН CD-а**
1 P-РЕГИСТАР + **16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со доверливи,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 P-Регистар со
основна вложка

со преку
300
страници и

16
дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

NOKIA 8800 CARBON ARTE



"Nokia" претстави уште еден член на врвната Arte серија. Новиот Nokia 8800 Carbon Arte останува верен на семејната традиција, а посебност му даваат префинетата изработка и финишот. Според техничките спецификации, Nokia 8800 Carbon Arte е еквивалентен на Arte и на Sapphire Arte, но разликата е во материјалите, кои овој пат се употребени -

карбонски фибер влакна со 3D шара, која доминира во надворешниот изглед. Новиот Nokia 8800 Carbon Arte има вграден акцелерометар, кој му овозможува на телефонот повикот да се заврши со негово едноставно превртување наопаку. Единствената разлика со неговиот претходник Arte, всушност е во внатрешната меморија, која сега порасна на 4GB. Телефонот има камера со резолуција од 3 мегапиксели со автоматски фокус, OLED дисплеј со големина од 2 инчи, кој е отпорен на гребење и има поддршка за 3G.



SAMSUNG SO NOV ОЛИМПИСКИ МОБИЛЕН

На годинашните Олимписки игри многумина сакаат да заработат, а последен во тој тренд се придружи корејскиот гигант "Samsung". Олимписките игри во Пекинг "Samsung" ги обележи на свој начин. Освен што е телекомуникациски партнер на Игрите, производителот одлучи да претстави брендиран мобилен телефон со бројни додатоци, врзани за престижното меѓународно случување. Логото на ОИ е тема на мобилниот наречен Soul Olympic Special Edition, а втиснато е и на задната страна на телефонот. Од останатото наведуваме дека уредот поседува 5MP камера, soft touch копчиња, 7.2 Mbps HSDPA, Bluetooth 2,0 конекција, и сè останато што следува со мобилен од оваа категорија.

NOVATEX-SKOPJE

SEKOE DEТЕ ГИ САКА
И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

HARIBO

HARIBO GOLDBÄREN

HARIBO BERRIES

HARIBO KANNULE

HARIBO MARSHMALLOW

HARIBO QUAXI

HARIBO WALDBEEREN

HARIBO PFIRSICHEN

HARIBO PRIMAVERA ERDBEEREN

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk